



ПРЕМИЕРОТ ВЛАДО БУЧКОВСКИ КЕ ПРЕСЕЧЕ ЗА ЕСМ

**Се верува дека нема експерт во Република Македонија кој го прифаќа моделот на Владата за продажба на Електро-стопанство.**

**Евентуалната продажба би била катастрофална за и онака кривката македонска економија, а цената на струјата ќе зависи од апетитот на новиот гасда, советуваат експертите.**

Владата ќе ѝ го продаде Електро-стопанство на Македонија на странска компанија. На неодамнешната трибина присутните стручњаци уште еднаш беа против тоа ЕСМ да добие доминантен гасда, кој самостојно ќе носи одлуки за поскапување на струјата и за отпуштање на работниците од фирмата.

Цената ќе мора да скокне без оглед на приватизацијата,

■ Пишува: Рената МАТЕСКА

# БУЧКО НЕМА ДА ГО ПРОДАДЕ ЕСМ?!

**С**игурно многумина ќе коментираат дека први април си помина па вакви наслови не се логични. Но, насловот е апропо некои анализи, најави, дури и шпекулации. Да, тие говорат дека е можно нашиот премиер Владо Бучковски да пресече и да рече стоп за продажбата на Електро-стопанство на Македонија. Нема да продаваме (не онака како што предлага Владата со доминантна сопственост на новиот гасда), нема вртоглаво да се зголемува цената на електричната енергија, нема да има отпуштања, граѓаните ќе бидат happy. Напротив (во корист на оваа теза), ќе се угледаме на една Словенија, Грција и на другите држави кои не си ги продадоа електро-стопанствата. Освен тоа (како плус аргумент на тезата), од сите досегашни дискусии речиси дека нема експерт во државава кој го прифати моделот за продажба што го избра Владата. Натаму, можно е со најавените стран-

ски инвестиции (кои Владата на Бучковски ги очекува во најскоро време), да се вложи во ЕСМ и тоа да стане мошне профитабилно и успешно. На крајот на краиштата, со ваквите потези и волкот би бил сит и овците би биле на број. Така, премиерот Владо Бучковски би станал своевиден херој, кој ете ќе го спаси народот од странскиот гасда кој би нè "срозил" со превисоката цена на електричната енергија, поради која би почнале да се осветлуваме со свеќи, а за другите луксузи и да не зборуваме. Освен спречувањето на социјалната шок катастрофа предизвикана од прескапата струја, тој би заработил и екстра поени за претстојните парламентарни избори во 2006 година. Всушност, неговата енергична борба за привлекување странски инвестиции, создавање експертски тимови и слично, со

ваквата постапка не би била залудна?! Како капак на сè ова претходново, Бучковски би си ја зацврстил својата лидерска позиција во СДСМ, со што својот претходник можеби засекогаш би го сместил во архивата т.е. во минатото на партијата! Делувало логично, нели?!

## Трибина

А уште една потврда на тезата се и трибините од серијалот посветени на продажбата на ЕСМ, а во организација на невладината организација "Транспарентност". Од сите досега одржани трибини заедничка е поентата дека е нон сенс продажбата на ЕСМ.

Проценките направени од страна на експертите говорат дека во период од четири години струјата ќе поскапи за околу 30 отсто, откако

се обиде да коментира Трајче Черепналкоски, генерален директор на македонскиот преносен оператор (МЕРСО), дел од поранешното ЕСМ, кое од 1 јануари работи како посебно акционерско друштво. Тој образложи дека порастот нема да дојде како последица на приватизацијата, туку поради влијанието на цената на струјата на регионалниот пазар, по тоа поради потребата за нови енергетски извори и зависноста на ЕСМ од нови вложувања за обновување на постојната мрежа. Черепналкоски ги оцени како паушални информациите пласирани во јавноста дека цената ќе пораснела за 100 или 200 отсто.

Но, професорката на Економскиот факултет, Наталија Николовска, беше со став дека ниту еден економски показател не може да потврди за

колкав процент би била коригирана цената на струјата. "Кој може да предвиди колку ќе попкапи. Цената ќе оди нагоре според апетитите на новиот газда, значи ќе попкапи онолку колку што тој сака, а тоа, пак, ќе влијае негативно на економијата и врз стандардот на населението. Толку ќе попкапи, колку што ќе му одговара на инвеститорот. Едноставно, колку што ќе биде лаком или ќе очекува

екстра профити од својата инвестиција. Затоа и ние тука сме пред една неизвесна иднина во смисла дали тоа ќе биде 100, 200, 20, 40, како што се добри желби на Владата, но виделе дека нема регулативни механизми", рече Николовска.

За неа продажбата на ЕСМ е транснационализација, со што јавното добро ќе добие комерцијален карактер. Така, државата нема да има ни-

какви надлежности во донесувањето на политики и стратегии, а никако не ќе може да влијае врз тоа како новиот газда би ја управувал компанијата, а уште помалку може да ѝ се верува на државната Регулаторна комисија за енергетика.

## СТАНДАРД


Сашо Косев од Економскиот факултет со видување дека државата сè уште нема изградено институционален капацитет да носи стратегиски одлуки каква што е продажбата на ЕСМ.

"Зголемувањето на струјата ќе го зголеми инпутот во целокупното производство што се остварува во РМ. Значи, уште повеќе влошување на состојбата во македонското стопанство и како последна алка во овој магичен круг или волшебен круг на сиромаштија, сè тоа ќе доведе до натамошно влошување на животниот стандард на населението", вели Сашо Косев.

На трибината повторно беше направена споредба со продажбата на Телеком, овој пат од страна на Сашо Клековски од Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС).

"Ќе го продадеме што за 300, што за 500 милиони. Од тоа половината ќе отидат за долг, другата половина ќе отиде за некакви проекти, каде ефектите на крај нема да го оправдаат тоа што сме го направиле", вели Клековски. Според него, од парите кои се добиени од продажбата на Телеком само 30 отсто биле потрошени за развојни проекти, сè другото било наменето за враќање на долгови. Со други зборови, Телеком не ни донесе некоја добивка освен главоболките при месечните сметки за телефонските импулси, а многумина сметаат дека и со продажбата на ЕСМ би се пелела истата песна, но овој пат со уште попразни џебови на граѓаните.

Премиерот е на потер!!!



ЕДНА ОД ТРИБИНИТЕ ОРГАНИЗИРАНИ ВО ВРСКА СО ПРОДАЖБАТА НА ЕСМ



## МАКЕДОНИЈА СООБРАЌАЈ

### МЕЃУНАРОДНА АВТОБУСКА СТАНИЦА РЕДОВНИ МЕЃУНАРОДНИ АВТОБУСКИ ЛИНИИ

**БЕЛГРАД**  
ОД СКОПЈЕ - СЕКОЈ ДЕН ВО: 23:30; 23:45; 02:00;  
04:00 ЧАСОТ

**СОФИЈА**  
СКОПЈЕ - КУСТЕНДИП - СОФИЈА  
ОД СКОПЈЕ - СЕКОЈ ДЕН ВО: 08:30; 15:00; 22:00,  
23:00 ЧАСОТ

**САРАЕВО**  
ОД СКОПЈЕ: СРЕДА 18:30 И  
НЕДЕЛА 17:30; 18:30 ЧАСОТ

**СКОПЈЕ - ЗАГРЕБ - ЉУБЉАНА**  
ОД СКОПЈЕ: СЕКОЈ ДЕН ОСВЕН ПОНЕДЕЛНИК ВО  
13:00 И 17:00 ЧАСОТ

**ТУРЦИЈА**  
СКОПЈЕ - ИСТАНБУЛ  
ОД СКОПЈЕ - СЕКОЈ ДЕН ВО: 16:30; 17:00; 17:15;  
18:00 И 19:00 ЧАСОТ

**СКОПЈЕ - БУРСА**  
ОД СКОПЈЕ: САБОТА ВО 16:00 ЧАСОТ

**ГЕРМАНИЈА**  
ОД СКОПЈЕ ЗА: МИНХЕН; ШТУДГАРТ; УЛМ;  
КАРЛСРУЕ; МАНХАЈМ;  
ИНГЕЛШТАД; НИРНБЕРГ; ФРАНКФУРТ; КЕЛН; БОН;  
ДИЗЕЛДОРФ и ДОРТМУНД  
СРЕДА, САБОТА И НЕДЕЛА ВО 9:30 ЧАСОТ

**АВСТРИЈА - ВИЕНА**  
ОД СКОПЈЕ - СЕКОЈА НЕДЕЛА ВО 07:00 ЧАСОТ

\* Освен продажба на билети за редовните автобуски линии, Македонија Сообраќај врши продажба на авиобилети за сите дестинации и организира летувања и зимувања во земјата и странство, изнајмување на автобуси

\* Вршиме продажба на автоделови, гуми, масло и др. за автобуси и камиони

Туристичка агенција - Скопје Стара Железничка Станица.  
Информации на: Тел. 389 (02) 3111-720; 3292-155; Факс: 3292-157  
Магацин - Момин Поток Тел. 389 (02) 3097-240; Факс: 3097-169  
Агенција - Тетово Тел/факс 389 (044) 333-011